

Семинар

Методи за медијација и арбитража

Скопје, 25-26 септември 2019 г.



Во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ
И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

Луксембуршка програма за техничка помош за Република Северна Македонија
„Подготовка за исполнување на барањата од Поглавје 23 - Зајакнување на судството“

Обуката се спроведува со поддршка на Владата на Луксембург

Место на настанот

Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, бул. „Јане Сандански“ бр. 12,
1000 Скопје

Вовед

Целна група:

Државни јавни службеници, адвокати и приправници, практичари на правната професија и експерти за пристапувањето кон ЕУ.

Опис:

Семинарот е организиран во рамките на Луксембуршката програма за техничка помош и во соработка со Европскиот центар за судии и адвокати и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за Република Северна Македонија.

Метод:

Комбинација на презентации, дискусии и работилници.

Цели:

Целта на семинарот е информирање на учесниците за методите за медијација и арбитража за решавање на спорови.

Медијацијата е важен и високо ценет облик на алтернативно решавање на спорови (АРС). Тоа е неформална приватна постапка во која споровите ги решава независен и непристрасен посредник. Медијацијата е брза постапка, флексибилна е и поевтина алтернатива на парницата.

Арбитражата е облик на АРС, при која се назначува едно или повеќе лица да одлучуваат за случај настанат во иста надлежност. Во арбитражата пресуда донесуваат арбитражите и таа е обврзувачка и извршна пред суд.

Експерт:

Оливер Гашев, адвокат, Скопје, Република Северна Македонија

Гости-говорници:

Роза Алексова, медијатор, Комора на медијатори на Северна Македонија

Д-р Јелисавета Георгиева, потпретседател на Стопанската комора на Македонија,
лиценциран медијатор

Д-р Татјана Зороска – Камиловска, професор

EIPA – Европски центар за судии и адвокати

Д-р Роберта Рибеиро Оертел, Адвокат и лидер на проектот, EIPA – Луксембург,
r.oertel@eipa.eu

Стефани Комоди Гемниг, Организатор на програмата, s.gemnig@eipa.eu

Програма

СРЕДА 25 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

- 09.00 **Поздравување и вовед во програмата**
Роберта Рибейро Оертел
- 09.15 **Што е медијација? Дефиниција, деонтологија, Директива на ЕУ за медијација**
Цел на сесијата е да даде преглед на медијацијата во ЕУ и да обработи примери од националното законодавство на некои земји членки.
Роберта Рибейро Оертел
- 10.30 Кафе пауза
- 10.45 **Медијацијата во Република Македонија во периодот 2006-2019 г. Развој и практична примена, усогласување со Директивата за медијација на ЕУ, Сингапурска конвенција за медијација**
Роза Алексова
- 11.45 Ручек
- 12.30 **Медијацијата како ефикасен начин за алтернативно решавање на деловни спорови**
Јелисавета Георгиева
- 14.00 Кафе пауза
- 14.15 **Зошто и кога да се предложи медијација – како се одвива во праксата**
Преглед на македонските закони
Оливер Гашев
- 15.30 **Крај на првиот ден од семинарот**

ЧЕТВРТОК 26 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

- 09.00 **Студија на случај**
Роберта Рибейро Оертел
- 10.30 Кафе пауза
- 10.45 **Арбитража – споредбени анализи**
Право, пракса и постапка
Роберта Рибейро Оертел
- 12.00 Ручек
- 12.45 **Арбитражата според националните закони**
Право, пракса и постапка
Оливер Гашев
- 14.00 **Решавање спорови пред Постојаниот суд – Арбитража во Стопанската комора на Македонија**
Татјана Зороска - Камировска
- 15.00 **Крај на семинарот и оценување**
Роберта Рибейро Оертел